

КРИТИЧАРИТЕ ИЗЈАВУВААТ ДЕКА Е НАЈДОБРИОТ ФИЛМ ЗА 2017! „ПОКЕР КРАЛИЦА“ од четврток во Cineplexx

„[Покер кралица](#)“ се темели на вистинската приказна за Моли Блум (Џесика Честејн), млада и харизматична скијачка која ги губи сите надежи за олимпиското злато по сериозната повреда. Одлучувајќи привремено да ги напушти студиите, Моли наоѓа привремена работа која ќе ја внесе во нов свет кој бара самодисциплина и преданост: водење на најексклузивната илегална покер вечер. Длабоките џебови на холивудската елита, спортските ѕвезди и бизнис магнатите си осигураа успех и гламур за следните децении, но Моли го привлече непотребното внимание кога на нејзината маса се појавија руските мафијаши. Нејзиниот победнички живот нагло престанува кога на среда ноќ ќе ја уапсат 17 ФБИ агенти наоружани до заби. Против неа е покренат судски процес, а нејзиниот единствен сојузник адвокатот кој е во недоумица (Идрис Елба) открива дека Моли Блум е многу повеќе од онаа особа која ја претставуваат таблоидите во потрага по скандалозни вести.

Филмот е режисерско деби на познатиот сценарист и драматург Арон Соркин, добитникот на Оскар за својата работа на филмот „Социјална мрежа“ и добитник на пет Еми награди за телевизиската серија „Западно крило“.



Таблоидите ја нарекуваа Блум покер кралица, а Чарли (адвокатот кој ја застапуваше) сметал како таа активно бара публицитет како би заработила од него. Соркин во неа видел прилика да создаде лик кој ќе постави прашања кои и тој самиот сакал да ги постави. Објаснува: „На пример, зошто наоружани ФБИ агенти со автоматско оружје ја апсат среда ноќ како многу опасна особа?“. Чарли е измислена верзија на адвокатот на Блум.

Нејзиното лично патување, клучниот однос со нејзиниот адвокат и одбивањето да ги открие поранешните клиенти е суштината на филмот. „Во рака имаше добитна комбинација“, вели Соркин. „Можеше да постане богата и славна ако едноставно ја кажеше вистината, но одлучила дека нема тоа да го направи. Навистина се воодушевувам на тоа.“ Иако „Покер кралица“ е биографски филм, Соркин бил доста внимателен и неговите споредни ликови се измислени. „Отсекогаш ми е важно никој да не посака да си игра детектив и да се обидува да открие кој лик се темели на вистинска особа. Така да сите ликови се спој на различни особи.“

Во духот на Нова Година и Божиќ ни пристигнува филмот „Дедо Мраз и компанија“, авантура за целото семејство.

Само што не пристигнала Нова Година, а на северниот пол завладува епидемија на грип. Дедо Мраз е во голем проблем, бидејќи сите 92.000 помошници добиваат опасна кивавица која ги приковала за кревет. Кој ќе му помогне сега да ги направи играчките за децата ширум светот? Тој мора да отиде на Земјата во потрага по витаминот кој ќе им помогне на неговите другари да оздрават како би го спасиле духот на Божиќ и Нова Година.

КИНО ПРОГРАМА (04.01 - 10.01.2018)

Покер Кралица

Секој ден: 17:00; 19:45; 21:15, 22:30
Сабота: 12:00, 14:45, 16:00

Дедо Мраз и компанија

Секој ден: 13:00, 14:00, 16:15, 18:00, 20:00, 22:00
Сабота: 11:15, 13:00, 15:15
Недела: 14:00, 16:15, 18:00, 20:00, 22:00

Војна на звездите: Последниот Џедај 3Д

Секој ден: 18:45, 21:30
Сабота: 14:15

Војна на звездите: Последниот Џедај 2Д

секој ден: 17:15, 20:45
сабота: 17:45, 20:45

Џуманџи 3Д

Секој ден: 12:30, 15:00, 17:15, 19:30, 21:45
Сабота: 11:00, 13:15, 15:45
Недела: 15:00, 17:15, 19:30, 21:45

Џуманџи 2Д

секој ден: 13:30, 14:15, 16:00, 18:15, 20:30, 22:45
сабота: 12:10, 14:30

Величествениот Шоумен 2Д

Секој ден: 15:30, 20:15, 22:15
Сабота: 11:45, 14:00

Тато се врати 2Д

Секој ден: 21:00
Сабота: 14:00

Убиство во Ориент Експрес

секој ден: 15:15

Исцелител 2Д

секој ден: 16:30
сабота: 15:00

Мадам Дигитал 2Д

Секој ден: 23:00
Сабота: 12:20

Се бара стариот Дигитал 2Д

Секој ден: 17:30
Сабота: 12:45

ДЕТСКИ ФИЛМОВИ

Мечето Падингтон 2Д

секој ден: 13:15

Коко и големата тајна 3Д

Секој ден: 14:30

Фердинанд 3Д

секој ден: 12:45, 14:45, 16:45, 19:15, 21:15
сабота: 11:30; 13:30, 15:30
недела: 14:45, 16:45, 19:15, 21:15

Фердинанд 2Д

секој ден: 13:45; 15:45; 18:30
сабота: 12:30

*Cineplexx го задржува правото за промена на редовниот репертоар